



ОГЛАС БР.03/2017 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Битола бр.25-19/14-14-2 Прва електронска јавна аукција	Стан 55 м2, зграда бр.1, вл.1, кат МА, бр.Б, со помошни простории од 22 м2, К.П. 2380 дел 3, И.Л. бр.100737, КО Мислешево	2.246.656,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струга на ул. Сенокос бр. 1, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-41/4 Четврта електронска јавна аукција	ПМВ SEAT TOLEDO, OH-777-BC, 1997 година	236.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
3	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-57/9 Слободна комерцијална продажба	ПМВ ZASTAVA 101 SKALA, OH-969-AP, 1995 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул. Дејан Војвода бр.284, секој работен ден од 9 до 16 ч. / Комерцијална продажба: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
4	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-207/6 Слободна комерцијална продажба	ПМВ FIAT DUCATO 230 L, OH-461-BR, 1997 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул. Железничка бр.103, секој работен ден од 9 до 16 ч. / Комерцијална продажба: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска тел. 076/464-056
5	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/42 Четиринаесетта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година ПМВ CITROEN L C 4, SK-868-SE, 2005 година	84.000,00 162.000,00	
6	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/46 Деветта електронска јавна аукција	ПМВ DAEWOO MATIZ, SK-138-RS, 2007 година	83.640,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/40 Петнаесетта електронска јавна аукција	ТМВ ФУРГОН PEUGEOT PARTNER DIZEL, SK-591-TM, 2009 година	344.000,00	
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/37 Четириесет и четврта електронска јавна аукција	ТМВ FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	
9	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/45 Четиринаесетта електронска јавна аукција	РМВ MERCEDES, 1214-37, SK-252-RJ, 1995 година	394.848,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, на 23.02.2017 г. од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
10	Регионална дирекција Штип бр.24-537/651-4 Четврта електронска јавна аукција	ТМВ ФИАТ ДУКАТО, ST-131-OZ, 1995 година	120.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алекс Личнов, тел.075/402-632
11	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/48 Четврта електронска јавна аукција	ПМВ FORD TRANSIT VAN 300 LWB, SK-267-KM, 2001 година	166.050,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
12	Регионална дирекција Битола бр. 24-19/4-30/16 Шеснаесетта електронска јавна аукција	ТМВ FORD TRANZIT 80F, BT-387-DG, 1996 година ТМВ ZASTAVA-80.10, BT-697-DH, 1985 година ПМВ FORD KA 1.3, BT-676-CZ, 2001 година	250.000,00 150.000,00 190.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
13	Регионална дирекција Тетово бр.26-9/2480-К/36 Дваесет и седма електронска јавна аукција	ПМВ OPEL OMEGA B KARAVAN, OH-041-KZ, 1996 година ТМВ CITROEN C 25, PANEL VAN, OH-647-LD-1995 година ПМВ OPEL KADET, OH-871-LA, 1988 година	91.485,00 59.067,00 51.323,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559
14	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/6058-1/3 Деветта електронска јавна аукција	Машини за шиеење, количина 15	132.500,00	
15	Регионална дирекција Штип бр.25-1019/1299/2-4 Деветта електронска јавна аукција	Аголна витрина, количина 1 Аголен рафт, количина 1 Канцеларско биро, количина 1 Комада и кожни фотели,количина 2 Канцеларски столици, количина 6, работна маса, дрвена, количина 1 Закачалка дрвена, количина 1, канцеларски рафт со фиоки, количина 2 Канцеларско биро со фиоки, количина 2 INOX лонци, количина 6, машина за паковање INOX, количина 1 Работна маса со тркала, количина 1 Умивалник INOX,со отвори, количина 1 Миксер INOX, спирален количина 1, INOX кади, количина 1 Фритеза INOX на струг, количина 1, фритези, кади за пржење, количина 2	5.800,00 1.800,00 7.000,00 4.000,00 32.000,00 2.000,00 3.500,00 229.000,00 28.000,00 17.000,00 58.000,00 11.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Штип на ул. Плоштад Слобода бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лица УЈП: Алекс Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-2 Втора електронска јавна аукција	Железни подупирачи, количина 500	230.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алекс Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Тетово бр.26-9/4583-1/5 Прва електронска јавна аукција	Биде, количина 300 Капачиња, количина 15000 Елементи за составување на столици, количина 1079 Амбалажа за рерна, количина 237 Еко кожа, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри	168.000,00 6.000,00 1.022.900,00 95,00 9.189,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наталија Ѓатовска, тел.076/464-559
18	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/43 Шеснаесетта електронска јавна аукција	ТМВ Камион за собирање на смет H1 MERCEDES 1320 BENZ, SK-596-RV, 1989 година Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Hp 535.00.68/BP900, MEURER DREBES 2005 година	360.000,00 516.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679 Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
19	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/44 Четиринаесетта електронска јавна аукција	Видео процесор инкодер ERIKSSON тип/модел вр CHASSIS/1AC EN 8130 MPEG-4 AVC SD, Ser.no.15029, 2013 година Камера за снимање и трипод систем, JVC GY-DV5001E, Ser.no.1590577, 2004 година Камера за снимање JVC GY-DV5101E, Ser.no.08030096, 2005 година	272.400,00 13.800,00 40.200,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за заплетени движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679

20	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/36 Седумдесет и осма електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
21	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/38 Триесетта електронска јавна аукција	Апарат за заварување ВСТУ 230, 0411106, Раде Кончар, 2004 година Комбинирана глодалка шифра 2021, тип: ВL10001, сервиски број: 1001/4, 2003 година	30.750,00 46.125,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
22	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/39 Петнаесетта електронска јавна аукција	СТУДИСКА ТВ МИКСЕТА (TV-Nr.4533 Diamond digital 30), BTS BROADCAST TELEVISION SISTEM GMBH Германија, RPS 30, 0351690000/122, 1995 година	54.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари, ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 часот Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
23	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/41 Петнаесетта електронска јавна аукција	Камера марка AG-HMS 81 E PANASONIK, бр.0601066, шифра: 0601066 Сталак марка TH-950 LIBEC сталак со футрола, шифра: 0625009 Торба за камера со пет додатоци, шифра: 1318002 Микрофон МКМ 101 NCE 86М (с) Германија 13298 Deck Link SDI картица, сервиски бр. 1243249 Лаптоп ASUS-U32 U-RX020D-SILVER-PURPLE-AMD, бр. CBN0BC41057, Zacate Dual-Core E450 (1.65GHz,2x512Kb), 18W, CPU, AMD Radeon Mobility HD6320 (E450)APU VGA, 4096 MB DDR3-1066 Компјутер куќиште ASUS-Desktop PC CM6730-WB002D intel i5-2300 Processor MB intel H61 Chipset, Grapset, Graphics GeForce GT 520 (2GRAM), RAM Memory 6G DDR3 1600Mhz Ташна за Лаптоп BELKIN 12 Messenger chokolade/tourmaline F8N258cwRL Лаптоп ASUS-UX 32A-R 3001 V (HD) intel i3-2367 M ULV (1.4 GHz/3M,2 cores) CPU, intel HD 4000 Graphics VGA, 4096 MB DDR3-1600 MHz RAM Ташна за лаптоп BELKIN 12 Messenger, jet/royal lilac F8N258cw088	43.200,00 11.400,00 1.800,00 11.400,00 7.800,00 25.200,00 14.400,00 600,00 24.000,00 600,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
24	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/47 Четврта електронска јавна аукција	Штампач ИГЛИЧЕН, количина 50 Компјутер куќиште, количина 92 Монитор PROVIEW, количина 3 Монитор LG, количина 7 Монитор FILIPS, количина 1 Монитор MAG, количина 3 Монитор SAMSUNG, количина 1 Монитор HYNDAI, количина 1 Монитор ACER, количина 2 Монитор NEC, количина 1 Монитор MS, количина 1 ТВ LG разни димензии, количина 9 ТВ CRIPTON разни димензии, количина 13 ТВ SAMSUNG разни димензии, количина 9 ТВ БЕКО, количина 1 ТВ NEO, количина 1 ТВ FILIPS разни димензии, количина 3 ТВ CAMAZRON, количина 1 ТВ FUEGO, количина 1 ТВ DAEWU, количина 1 ТВ QADRO, количина 2 ТВ QART, количина 1	90.000,00 124.200,00 4.050,00 9.450,00 1.350,00 4.050,00 1.350,00 1.350,00 2.700,00 1.350,00 1.350,00 40.500,00 46.800,00 48.600,00 4.500,00 3.600,00 16.200,00 3.600,00 4.500,00 3.600,00 9.000,00 4.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети движни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
25	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-40-2-5 Петта електронска јавна аукција	ЈАМСКА ПЕЧКА СЕГ ЧАЧАК П С 80/100 УНИВЕРЗАЛЕН СТРУТ МЗТ УС 400 МАШИНИ ЗА ПЛЕТЕЊЕ ОММ С -800, количина 8 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А2- Ц60 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А1- Ц/ДО 1 АВТОМАТСКА МАШИНА СИМПЛЕКС А1- Ц АПАРАТ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПОЗЗИ БР/100 УНИВЕРЗАЛНА ГЛОДАЛКА ПРВОМАЈСКА АЛГ-100 КРАТКОДНА РЕНДИСАЛКА ЛЗТ КИКИНДА КР 400 АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПРУЖИНИ СИМПЛЕКС МАТ 1/Р АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА ПРУЖИНИ СИМПЛЕКС ТПС/25 АВТОМАТСКА МАШИНА ЗА БРУСЕЊЕ ПРУЖИНИ АГП МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ И ИСПРАВУВАЊЕ НА ЖИЦА СИМПЛЕКС АЛФА/0 МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ И ИСПРАВУВАЊЕ НА ЖИЦА СИМПЛЕКС АЛФА/00 ГАТЕРИ МУЛЕР КОМЕЗ АМАК ЕМО, количина 7 КОМПРЕСОРИ ЕЛ МК2040 37КВ ЕНЕРГОИНВЕСТ ТРУДБЕНИК, количина 2 ДИЗЕЛ ВИЛУШКАР ИНДОС УД 2502-206 МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА С 400 МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА ОЛ150С МАШИНА ЗА ЛИЕЊЕ ИДРА ОЛ260 ТКАЈАЧКИ РАЗБОЈ МУЛЕР НГ 3 ЕЛЕКТРИЧЕН ЗАТЕГНУВАЧ МУЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИ ЗАТЕГНУВАЧИ ЕМО, количина 10 МАШИНА ЗА БРУСЕЊЕ СИМПЛЕКС М6 ПЛИНСКА ПЕЧКА ТУР 250/Р ПЛИНСКА ПЕЧКА ТУР 500/Р ТКАЈАЧКИ РАЗБОЈ НХК60, количина 4 ТКАЈАЧКИ ГАТЕРИ ЕМО, количина 4 ПЕЧЕЊАРА КУЈНСКА ЕСРЕ ПЛИНСКИ ШПОРЕТ ЕСРЧЕ ЕЛЕКТРИЧНА ФРИТЕЗА ГОЛЕМА	120.540,00 61.992,00 978.096,00 292.740,00 110.208,00 148.092,00 757.680,00 113.652,00 41.328,00 241.080,00 447.720,00 351.288,00 103.320,00 189.420,00 929.880,00 172.200,00 73.942,00 861.000,00 538.642,00 335.790,00 716.352,00 178.054,00 559.650,00 180.810,00 144.648,00 193.725,00 991.872,00 371.952,00 25.486,00 15.498,00 12.191,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Демир Хисар на ул. Битолска бб, (во кругот на фабриката Пружини и текстил АД), на 22.02.2017 и 23.02.2017 ден од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 28.02.2017 г. од 11 до 13 ч.на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, моб.076/464-056

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 24.02.2017 година (петок) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.
Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наддавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.
Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 28.02.2017 година (вторник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.